



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 30 декември 1965
Скопје
Број 43
Год. XXI

Претплатата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 96 дин.
Жиро сметка број 401-1-698

409.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за водниот придонес во 1966 година, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 29 декември 1965 година.

У. бр. 178/65

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

ЗАКОН

ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните што употребуваат и искористуваат вода за определени стопански или комунални цели или што испуштаат загадени води, во 1966 година плаќаат воден придонес според одредбите на овој закон.

Обврзниците што плаќаат придонес на личен доход од земјоделска дејност во 1966 година наместо воден придонес, плаќаат зголемен придонес на личен доход од земјоделска дејност. Средствата добиени со зголемувањето на придонесот на личен доход од земјоделска дејност се користат за целите за кои се користи водниот придонес.

Член 2

Работните и другите организации, граѓанските правни лица и граѓаните за употребена и искористена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. хидроелектраните и термоелектраните — по 0,25 динари за 1 KWЧ произведена електрична енергија;

2. рударските и индустриските работни организации, како и рударските и индустриските погони на други стопански организации — по 4 динари за 1 м³ употребена или искористена вода;

3. работните организации што вршат занаетчиски дејности, граѓанските правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски и други слични стопански

дејности (влачарници, валавици, воденици и слично) — по 0,03 динари за 1 м³ употребена или искористена вода; и

4. работните и други организации што вршат комунални дејности — по 2 динари за 1 м³ употребена или искористена вода, освен за водата што тие ја испорачуваат на други организации, на граѓанските правни лица и граѓаните за која овие се должни непосредно да плаќаат воден придонес.

Работните организации од другите гранки и области на стопанството, чии погони произведуваат електрична енергија, плаќаат воден придонес според износот утврден во точка 1 од претходниот став, до колку водата ја употребуваат или искористуваат исклучиво за производство на електрична енергија.

Член 3

Работните и другите организации, граѓанските правни лица и граѓаните што испуштаат загадена вода во вршењето на стопанската дејност, за испуштената загадена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. работните и други организации што се бават со производство на јаглен, нафта, црна и обоена металургија, неметали, целулоза, хартија, кожа, обувки, текстил и хемиска индустрија:

— по 2 динари за 1 м³ испуштена загадена вода со отровни киселени или други отровни хемикалии;

— по 1 динар за 1 м³ испуштена загадена вода со неотровни органски или аноргански материи.

2. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 2 динари за 1 м³ испуштена загадена вода.

Работните и други организации од точка 1 од претходниот став, доколку загадената вода ја испуштаат во природни или вештачки водотеци без уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во двоен износ.

Член 4

Обврзниците на водниот придонес по член 3 од овој закон кои немаат изградено уреди за мерење количините на испуштените загадени води, плаќаат воден придонес за употребена или искористена и за испуштена загадена вода во единствен износ, кој се пресметнува по 1 м³ употребена или искористена вода, и тоа:

1. работните и други организации што се бават со производство на јаглен, нафта, црна и обоена металургија и неметали по 5,2 динари за 1 м³ вода;

2. работните организации од дрвната, прехранбената и друга индустрија кои испуштаат загадена вода со неотровни органски и аноргански материи — по 4,4 динари за 1 м³ вода;

3. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 3 динари за 1 м³ вода.

Член 5

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон, глаќаат зголемен придонес на личниот доход од земјоделска дејност со 2% од катастарскиот приход.

Член 6

Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат евиденција за произведената електрична енергија, за употребената или искористената вода, како и за испуштените загадени води.

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за начинот на водење на евиденција од претходниот став.

Член 7

Овој закон влегува во сила следниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

410.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на СРМ, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА ОДНОСНО ИНВАЛИДНИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВАТА ЗДОБИЕНИ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за исплатување на привремена пензија или инвалиднина на југословенски државјани врз основа на правата здобие кај странски носители на социјалното осигурување што Собранието на СРМ го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Социјално здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година.

У. бр. 175/65

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА ОДНОСНО ИНВАЛИДНИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВАТА ЗДОБИЕНИ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

На југословенските државјани со престојување во Социјалистичка Република Македонија, кои со соодветни документи ќе докажат дека кај странски носители на социјалното осигурување се здобиле со право на пензија, инвалиднина, или семејна пензија, а тоа право не можат да го оствару-

ваат поради тоа што од земјата во која правото е здобиено не се вршат такви плаќања во Југославија, ќе им се исплатува привремена пензија односно инвалиднина.

Член 2

Привремената пензија односно инвалиднината се исплатува во износот што одговара на износот на пензијата односно инвалиднината пресметан според званичниот југословенски курс на валутата на соодветната земја. Овој износ не може да биде поголем од граничниот износ на најниското пензиско примање определен со Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 3

На членовите на семејството на лицата од член 1 од овој закон кои умреле како уживатели на привремена старосна пензија односно инвалиднина, ќе им се определи привремена семејна пензија од привремената старосна пензија односно инвалиднина на умрениот уживател, ако тие ги исполнуваат условите за здобивање право на семејна пензија според одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 4

Никој не може да прима истовремено две привремени пензии односно инвалиднини, или привремена пензија и инвалиднина по основ на права здобие кај странски носител на социјалното осигурување.

Право на привремена пензија односно инвалиднина не му се признава на лице од член 1 од овој закон кое по ист основ го остварило тоа право кај повеќе странски носители, ако еден од нив му ја исплаќа пензијата односно инвалиднината.

Член 5

Прописите за заштитен додаток на пензиите се применуваат и на уживателите на привремена пензија односно инвалиднина која се исплатува според одредбите на овој закон.

Член 6

Привремената пензија односно инвалиднина ќе се исплатува како аконтација на примањата по основ на здобиено право на пензија односно инвалиднина кај странски носители на социјалното осигурување до почнувањето на редовната исплата на пензијата односно инвалиднината.

Исплатните износи на привремената пензија односно инвалиднината ќе се пресметаат при редовната исплата на пензијата односно инвалиднината здобиена кај странски носители на социјалното осигурување.

Член 7

Исплатувањето на привремената пензија односно инвалиднина се врши врз основа на писмена изјава со која корисникот ги овластува надлежните југословенски органи во негово име да го исплатат неговото побарување од странство.

Привремената пензија односно инвалиднина се исплатува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и писмената изјава од претходниот став.

Член 8

На корисниците на привремената пензија односно инвалиднина определена според одредбите на член 250 од Законот за пензиското осигурување од 1957 година, сметано од 1 јануари 1965 година по службена должност ќе им се определи износот на привремената пензија односно инвалиднина согласно одредбите на овој закон.

Член 9

Привремена пензија односно инвалиднина не им се исплатува на лицата од член 1 и 3 на овој закон, додека се наоѓаат во работен однос или вршат професионална дејност, освен на лицата што се занимаваат со самостојна уметничка дејност.

Член 10

На барањата за исплатување на привремена пензија односно инвалиднина поднесени по 1 јануари 1965 година до влегувањето во сила на овој закон ќе се применат одредбите на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на член 5 од Законот ќе се применуваат од 1 јануари 1965 година.

411.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополнувања на Законот за условите за обезбедување, користење и губење на заштитен додаток на пензиите,

што Собранието на СРМ го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година.

У. бр. 176/65

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

Член 1

Во член 1 од Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите („Службен весник на СРМ“ бр. 21/65), се додава став 2 кој гласи:

„Одредбите на овој закон сходно ќе се применуваат и на уживателите на инвалидска пензија“ (член 83 од Основниот закон за инвалидско осигурување).

Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„На уживателот на пензија му припаѓа право на заштитен додаток на пензијата според претходниот член, ако неговите приходи во моментот на остварувањето на правото, не изнесуваат повеќе од 120.000 динари годишно, а приходите на членовите на неговото домаќинство не изнесуваат повеќе од 80.000 динари годишно по член, под услов во овие приходи катастарскиот приход од земја да не изнесува повеќе од 20.000 динари годишно за уживателот и 10.000 динари годишно по член на неговото домаќинство.

Како приходи во смисла на претходниот став не се сметаат примањата на уживателот на пензијата по основ на социјалното осигурување (пензија и друго) и примањата на сите членови на домаќинството по основ на додаток на деца, туѓа нега, инвалиднина, стипендија, алиментација, како и примањата по основ на прописите за војни и мирновремени војни инвалиди“.

Член 3

Овој закон влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

412.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на СРМ, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ

Се прогласува Законот за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравственото осигурување и за утврдување критериуми за височината на придонесот,

што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година.

У. бр. 177/65

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ

Член 1

Под условите определени со Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65) додатен придонес за здравствено осигурување може да се определи во оние гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои просекот на трошоците на ова осигурување на подрачјето на комуналната заедница ја надминува граничната височина со 10%.

Член 2

Височината на додатниот придонес во случаите предвидени во претходниот член собранијата на комуналните заедници ја утврдуваат сразмерно со надминувањето на граничната височина на утврдениот просек на трошоците за здравствено осигурување.

Додатниот придонес може да изнесува до 20% од стопата на основниот придонес пропишана за здравственото осигурување на подрачјето на заедницата, ако надминувањето изнесува повеќе од 10% до 20%.

— до 35% ако надминувањето изнесува повеќе од 20% до 30%.

— до 50% ако надминувањето изнесува повеќе од 30%.

Член 3

Овој закон влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

413.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на СРМ, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОТПОЛНО ЕКСПРОПРИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО И НЕПЛОДНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 1965 И ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за продолжување важноста на Законот за определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 и во 1966 година,

што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 декември 1965 година.

У. бр. 179/65

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОТПОЛНО ЕКСПРОПРИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО И НЕПЛОДНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 1965 И ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Важноста на Законот за определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 година („Службен весник на СРМ“ бр. 35/65) се продолжува и во 1966 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила следниот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

414.

Врз основа на член 132 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот собор на својата седница одржана на 29 декември 1965 година по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИ НА СОБОРОТ

I Се разрешува:

1. Џемаил Вејсели, член на Одборот за просветно-културни прашања.

II Се избираат:

1. За член на Одборот за општествен план и финансии Џемаил Вејсели.

2. За член на Одборот за просветно-културни прашања Стојка Догандиска.

III Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 98

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

415.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно член 94 став 4 од Законот за народна одбрана Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

I Се образува Републички штаб за цивилна заштита на Македонија.

II Во Републичкиот штаб за цивилна заштита се именуваат:

1. Командантот на штабот: Сејфула Кемал, потпретседател на Извршниот совет;

2. Заменик командант: Чаушев Боро, член на Извршниот совет.

За членови:

3. Билјановски Златко, потпретседател на Собранието на СРМ;

4. Битолјану Кочо, републички секретар за внатрешни работи;

5. Доновски Мире, секретар на Извршниот совет;

6. Мицајков Мито, политички секретар на Градскиот комитет на СКМ на град Скопје;

7. Николовски Гога, секретар на Главниот одбор на ССРМ;

8. Кадениќ Рахмија, генерал-мајор на ЈНА;

9. Пепељуговски Петар, генерал-мајор, републички секретар на народна одбрана;

10. Герасимовски Димитар, републички секретар за народно здравје и социјална политика;

11. Џамбаз Даре, претседател на Главниот одбор на Црвен крст на Македонија;

12. Николовски Ванчо, републички секретар за индустрија и трговија;

13. Началник на Штабот: Николовски Киро, раководител на секторот за цивилна заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

III. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 100

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

416.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖЕН СУД

I. За претседател на Окружниот суд во Битола се избира Фидановски М-р Јовица, окружен јавен обвинител во Битола.

II. Сваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 97

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

417.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно член 78 став 4 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОСТАВ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА НА ПТТ — СКОПЈЕ

I. Во составот на конкурсната комисија на ПТТ — Скопје, за распишување конкурс за именување директор на претпријатието, Извршниот совет да именува два члена, а Општинското собрание „Идадија“ — Скопје еден член.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 99

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

418.

Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

I. Се разрешува од должноста заменик на републичкиот секретар за индустрија и трговија Никола Нича, поради заминување на нова должност.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 101

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

419.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966—1970 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1965 година под број 07-3537.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 93

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

420.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 109 став 3 и 4 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 24/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966—1970 ГОДИНА

I

Стопата на основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување за периодот од 1966—1970 година се определува на 6,25% од пропишаните основи за определување на придонесите.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3537/1

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

421.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА, ЗА 1966 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалување на старосната граница за 1966 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1965 година под број 07-3536.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 94

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

422.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9-ХП-1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА, ЗА 1966 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски

на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и поради намалувањето на старосната граница за осигурениците на определени работни места односно р-б-ти за 1963 година плаќаат организациите определени со оваа одлука во височина од:

— 1,29% од личниот доход на војните лица на должности во летачка, падобранска и гвачка служба (член 47, став 1 и 3 точка 2 и 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), во понатамошниот текст ОЗПО) — сите војни пошти во чиј состав влегува таков персонал;

— 1,00% од личниот доход на работниците кои работат во рудниците, непосредно во производство на подземни работи (член 42 став 1 точка 1 од ОЗПО) — сите организации кои имаат работници распоредени на такви работни места односно на такви работи;

— 1,00% од личниот доход на работниците на определени должности во органите за внатрешни работи (член 59 став 1 од ОЗПО) — органите за внатрешни работи во чиј состав влегува таков персонал;

— 0,86% од личниот доход на работниците кои работат на работи во рудниците во врска со производство на подземни работи (член 43 став 1 точка 1 од ОЗПО) — сите организации кои имаат работници распоредени на такви работни места односно на такви работи;

— 0,86% од личниот доход на работниците — потешки инвалиди и слепи (член 43 став 2 и 3 точки 1 и 2 од ОЗПО) — сите организации во кои такви лица има на работа;

— 0,86% од личниот доход на војните лица на должности во трупа (член 48 став 1 и 2 од ОЗПО) — сите војни пошти во чиј состав влегува таков персонал.

Додатниот придонес од претходниот став се пресметува од истата основица од која се пресметува основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

II

Организациите кои пресметуваат и плаќаат додатен придонес според оваа одлука се должни, при подигањето на средствата за исплата на личните доходи на работниците, да поднесуваат на банката посебни рекапитулации за пресметаниот додатен придонес.

Рекапитулациите од претходниот став треба да содржат:

— вкупен износ на личниот доход отворен од работниците на работни места во организацијата на кои на работникот се признава стаж со зголемено траење — по одделни категории на такви работници и

— вкупен износ на личниот доход на работниците од сите такви категории.

III

Се овластува Републичкиот заход за социјално осигурување да донесува, по потреба, стручни упатства за примена на оваа одлука.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Број 07-3784/1

9 декември 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Михајл Апостолски, с. р.

423.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување за 1966 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 9 декември 1965 година, под број 07-3535.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 95

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

424.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 член 113 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65) „Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување и утврдување на критериумите за определување на висината на придонесот („Службен весник на СРМ“

бр. 42/1965), Собранието на Републиката заедница за социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1966 ГОДИНА

I

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување кој служи за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување на подрачјето на Републиката заедница, го плаќаат поодделни организации во гранки, групи односно подгрупи на дејности опфатени со Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување и утврдување на критериумите за определување висината на придонесот.

II

Според определените критериуми додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување го плаќаат организациите определени со оваа Одлука во следната висина:

Шифра на стопанска дејност

О р г а н и з а ц и ј а

	1. Во висина од 0,90%
115—12	Рудници за олово и цинк — Злетово.
	2. Во висина од 0,80%
211—12	Земјоделско стопанство „Острово“ — Скопје;
211—18	Земјоделско стопанство „Струшко Поле“ Струга и
612—30	Комунално претпријатие „Сервис“ — Гостивар;
	3. Во висина од 0,70%
211—18	Земјоделско производно претпријатие „Бела Вода“ Т. Велес;
725—40	Курчиско крзнарско претпријатие „В Митрев“ Т. Велес;
	4. Во висина од 0,60%
121—12	Рудници и индустрија за неметали „Базалт“ — Куманово;
121—20	Керамичка фабрика „Пролетер“ — Враница — Кочанско;
124—60	Фабрика за чорапи „Црвена Звезда“ — Скопје;
124—72	Конфекциона фабрика „Прогрес“ — Скопје;
127—21	Претпријатие за пециво и леб „Лукс“ — Скопје;
129—10	Претпријатие за обработка на тутун — Кочани;
129—20	„Тутунов Комбинат“ — Скопје;
211—11	ЗИК — „Скопско Поле“ — Скопје;

211—13

211—30

211—88

213—18

412—10

612—11

612—11

612—11

612—23

612—25

722—20

724—60

724—80

727—50

812—80

915—40

116—18

120—51

121—20

124—20

124—30

124—81

211—12

211—12

211—20

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

211—30

ЗСП — „Напредно земјоделие“ — Т. Велес;

ЗЗ „Иднина“ — Куманово;

ЗЗ „Трубарево“ — Скопје;

Претпријатие за мелиоризација „Липово“ — Куманово;

Градежно претпријатие „Бел Камен“ — Струмица;

Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — филијала — Прилеп;

Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Скопје;

Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Филијала — Куманово;

Сервис за градежни материјали „Караорман“ — Скопје;

Трговско претпријатие за огрев — „Огров“ — Скопје;

Производно претпријатие „Тапетар“ — Т. Велес;

Конфекција „Солидарност“ — Прилеп;

Јоргандиско претпријатие „Слога“ — Скопје;

Инвалидско занаетчиско претпријатие „Билјана“ — Скопје;

Управа за комунални работи — Битола и

Републички завод за здравствена заштита — Скопје

5 Во висина од 0,50%

Рударско претпријатие „Силекс“ — Кратово;

Фабрика за сапун „Цветан Димов“ — Скопје;

Керамичка фабрика — Струмица;

Памучна индустрија „Македонка“ — Штип;

Волнарски комбинат „ТЦ Мерџан“ — Тетово;

Претпријатие „Македонски фолклор“ — Скопје;

Земјоделско стопанство „К. Тупанов“ — Радовиш;

Земјоделско стопанство „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија;

Земјоделска задруга „Градинар“ — Охрид;

Земјоделска задруга „Солунска Глава“ — с. Папрадиш — Т. Велешко;

Земјоделска задруга „Иднина“ — с. Стојаково — Т. Велешко;

Земјоделска задруга „Ванчо Трајко“ — Пробиштип;

Шумско стопанство „Караџица“ — Скопје;

Шумско стопанство „Бабуна“ — Т. Велес;

Градежно претпријатие „Паруца“ — Штип;

Градежно претпријатие „Руен“ — Крива Паланка;

Монтажно инсталатерско претпријатие „Инсталатер“ — Скопје;

611—14	Трговско претпријатие „Овче Поле“ — Скопје;	211—10	ЗИК „Пелагонија“ — с. Новаци;
612—22	Трговско претпријатие „Скопски Магазин“ — Скопје;	211—10	ЗИК „Пелагонија“ — с. Радобар;
612—23	Трговско претпријатие „Центрохемија“ — Скопје;	211—11	Земјоделски комбинат „Повардарје“ — Неготино;
620—20	Угостителско претпријатие „Пелистер“ — Скопје;	211—11	Земјоделски комбинат „Вардар“ — Градско;
620—20	Угостителско претпријатие „Југославија“ — Прилеп;	211—12	ЗИК „Црвена Звезда“ — Штип;
620—30	Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје;	211—13	Земјоделско стопанство „Крушино“ — Кичево;
620—30	Угостителско претпријатие „Нов живот“ — Тетово;	211—18	ЗСС „Млечна“ — Пехчево;
721—20	Претпријатие за камени коцки — Штип;	211—20	Лозарско овоштарско претпријатие „Четири патишта“ — Скопје;
812—50	„Градско зеленило“ — Скопје;	211—20	Земјоделска задруга „Душан Кирик“ — с. Росоман — Т. Велешко;
316—50	Заштитна работилница — Скопје;	211—30	Земјоделска задруга „Вардар“ — с. Првенци;
6. Во висина од 0,35%		211—30	Земјоделска задруга „Единство“ — с. Скудриње — Гостиварско;
115—18	Рудник „Радуша“ — Горче Петров;	211—30	Земјоделска задруга „Кочо Рацин“ — с. Лазарополе;
116—20	Претпријатие „Неметали“ — Тетово;	211—30	Земјоделска задруга „Поток“ — Скопје;
116—40	Фабрика „Силика“ — Гостивар;	212—21	Рибарско претпријатие „Дојранско Езеро“ — Нов Дојран;
117—52	Претпријатие за поправка на коли и локомотиви — Т. Велес;	412—10	Градежно претпријатие „Бетон“ — градилиште — Скопје;
117—70	Фабрика „Браќа Кошулчеви“ — Т. Велес;	412—10	Градежно претпријатие „Стандард“ — с. Драчево;
117—70	Индустриско претпријатие „Братство“ — Охрид;	412—10	Градежно претпријатие „Козјак“ — Куманово;
119—10	Претпријатие „Раде Кончар“ погон Скопје;	412—10	Градежно претпријатие „Вардар“ — Неготино;
121—13	Фабрика „Гипс“ — Дебар;	412—21	Градежно претпријатие „Вардар“ — Гевгелија градилиште — Скопје;
121—20	Фабрика за тули и керамида „Пролетер“ — Скопје;	511—11	ЖТП — Гостивар;
121—20	Керамичка индустрија „Кип“ — с. Кукуречани;	515—10	Аутотранспорт — Кавадарци;
121—20	Индустриско претпријатие „Вардар“ — Гостивар;	611—13	Трговско претпријатие „Центроколо-нијал“ — Скопје;
121—30	Фабрика „Усје“ — Скопје;	611—20	Шумарски комбинат „Јелак“ — Тетово;
124—30	Конфекциона фабрика „Единство“ — Тетово;	611—23	Трговско претпријатие со тутун „Тутун“ — Скопје;
124—60	Текстилна фабрика „Пелистер“ — Битола;	611—24	Трговско претпријатие „Задругар“ — Битола;
124—72	Конфекција „Иднина“ — Битола;	611—25	Трговско претпријатие со огрев „Сеча“ — Скопје;
124—81	Килимара — Кратово;	612—11	Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Филијала — Т. Велес;
125—13	Фабрика за кожи „Борис Кидрич“ — Битола;	612—11	Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Филијала — Кочани;
127—50	Фабрика за бонбони „Европа“ — Скопје;	612—11	Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Филијала — Битола;
127—50	Фабрика за бонбони „Прогрес“ — Битола;	612—11	Трговско претпријатие „Жито Македонија“ — Филијала — Тетово;
128—10	Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје;	612—13	Трговско претпријатие „Славија“ — Скопје;
128—10	Печатница „Просвета“ — Куманово;	612—22	Трговско претпријатие „Југотекстил“ — Скопје;
128—21	Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје;	612—26	Трговско претпријатие „Отпад“ — Скопје;
129—10	Претпријатие за обработка на тутун — Штип;	612—30	Трговско претпријатие „Нова Трговија“ — Кочани;
129—10	Претпријатие за обработка на тутун „Монопол“ — Битола;	613—10	Земјоделска задруга — продавници „Лоза“ — Скопје;
129—10	Претпријатие за обработка на тутун — Крушево;		
129—10	„Тутунов комбинат“ — Куманово;		
129—10	Претпријатие за обработка на тутун — Свети Николе;		

- 613—20 Трговско претпријатие „Билка“ — Скопје;
 613—20 Трговско претпријатие „Макотекс“ увоз-извоз — Скопје;
 620—11 Угостителско претпријатие „Македонија-Турист“ — Скопје;
 620—30 Угостителско претпријатие „Меркез“ — Скопје;
 620—30 Угостителско претпријатие „Бисерка“ — Куманово;
 620—30 Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Т. Велес;
 719—80 „Услужно занаетчиски комбинат“ — Кочани;
 724—60 Шивачка задруга „Г. Изунов“ — Струмица;
 740—10 Градежно занаетчиско претпријатие „Дримкол“ с Вевчани;
 740—10 Занаетчиско претпријатие „Пролет“ — Скопје;
 812—30 Претпријатие „Градска чистота“ — Скопје;
 915—10 Здравствен дом — Гостивар;
 915—20 Хируршка клиника — Скопје;
 915—20 Клиника за инфективни болести — Скопје и
 915—20 Клиника за детски болести — Скопје

III

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопите од точката II на оваа одлука се пресметува од основната од која се пресметува и основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година

Број 07-3783/1

9 декември 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р

425.

Врз основа на член 174 став 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1966 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година, што

ја донесе Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 9 декември 1965 година под број 07-3538.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 90

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

426.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 174 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 9 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1966 ГОДИНА

I

Стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година се определува на 6,25% од пропишаните основи за определување на придонесите.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 07-3538

30 декември 1965 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

427.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65),

Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година и на седницата на Социјално здравствениот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ОСИГУРЕНИ ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА СО НЕСРЕКА ПРИ РАБОТАТА И ЗА СЛУЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

I

Се дава согласност на Одлуката за износот на придонесите за социјално осигурување на лицата осигурени за случај на повреда или болест предиз-

викана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест што Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија ја донесе на седницата одржана на 4 ноември 1965 година, под број 07-2977/1.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 84

30. XII. 1965 год.

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

428.

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 од Основниот закон за здравствено осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ број 15/65), член 21 и 61 став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 10/65), член 76 став 3 и 110 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 4 ноември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОСИГУРЕНИ САМО ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА СО НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТАТА И ЗА СЛУЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

I

Придонесот за здравствено осигурување на работниците осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работа и за случај на заболување од професионална болест се определува во постојан месечен износ од 400 динари.

II

Придонес за инвалидско осигурување за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работа и за случај на заболување од професионална болест се определува и тоа:

а) за работници што работат со помалку од една половина од полното работно време пропишано за односната работа, во постојан месечен износ од 500 динари;

б) за лица запослени како уживатели на старосна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) или соодветен стаж што се смета како полн пензиски стаж, во постојан месечен износ од 650 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-2977/1

4 ноември 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

429.

Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а бидејќи во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е упразнето пратеничко место во Изборната единица Куманово VI, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Куманово VI.

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одржи на 26. I. 1966 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 13. II. 1966 година.

Бр. 2418

18 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

430.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија, кај Комуналната банка — Скопје, на име кредит за нерамномерен прилив на приходите по Републичкиот буџет, во износ од

Динари: 1.000.000 000.— (една милијарда).

2. Кредитот ќе се отплати од редовните приходи на Републичкиот буџет за 1966 година, заедно со каматата и другите банчини трошоци.

3. Условите за користење и отплата на кредитот (рокот, отплатата, каматата и друго) ќе се утврдат со договорот за кредит

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-3476/1

28 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р

431.

Врз основа на член 2а став 1 од Законот за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА ОД П И Ш РЕД

1. Јавни патишта од П ред се патиштата.

- 500) Т. Велес — Извор — Прилеп — Крушево
 - 501) Скопје — Здуње — Македонски Брод
 - 502) Прилеп — Македонски Брод — Кичево — Извор — Бошков Мост
 - 503) Штип — Радовиш — Струмица
 - 504) Софилари — Неготино — Кавадарци — Дреново
 - 505) Удово — Валандово — Рабово — Струмица — Ново Село — Државна граница
 - 506) Рабово — Фурка — Дојран — Државна граница
 - 507) Гевгелија — Богданци — Фурка
 - 508) Страцин — Кратово — Пробиштип
 - 509) Куманово — Св. Николе — Овче Поле
 - 510) Гостивар — Маврово — Дебар
 - 511) Извор — Подмоље
 - 512) Охрид — Пештани — Св. Наум — Државна граница
 - 513) Струга — Кафасан — Државна граница
 - 514) Ресен — Царев Двор
 - 515) Макази — Царев Двор — Отешево — Државна граница
 - 516) Макази — Претор — Љубојно — Државна граница
 - 517) Оризари (Кочани) — Видница — Лаки — Верово.
2. Јавни патишта од Ш ред се патиштата:
- 550) Табановци — Куманово — Умин Дол — Скопје
 - 551) Скопје — Т. Велес — Гевгелија (пат паралелен на автопатот)
 - 552) Ржаничање — Коњаре — Св. Николе
 - 553) Дебар — Вањште
 - 554) Царина — Галичица — Трепеица
 - 555) Битола — Маково — Расимбегов Мост — Витолиште — Мрежичко — Демир Капија
 - 556) Кременица — Старавина — Мајдеп — Мушен гроб
 - 557) Беловодица — Расимбегов мост
 - 558) Маково — Старавина

559) Крива Паланка — Каменица — Делчево — Берово — Дабиле

560) Делчево — Габрово — Државна граница (врска за Кустендил).

3. Претпријатијата за патишта ќе ги сообразат сообраќајните знаци на патиштата од П и Ш ред што се определени со оваа одлука во рок од 6 месеци по нејзиното влегување во сила.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за определување патишта од П ред на територијата на НРМ („Сл. весник на НРМ“ бр. 20/51) и Решението за категоризацијата на јавните патишта од П ред во јавни патишта од Ш ред („Сл. весник на НРМ“ бр. 18/58).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2927/1

18 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

432.

Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Законот за уредување на гробиштата и гробовите на борците („Службен весник на СРМ“ бр. 29/65), Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика прописува

УПАТСТВО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ НА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ

1. Пописот на гробиштата и гробовите на борците (во натамошниот текст: попис) ќе се изврши на начин определен со ова упатство.

2. Пописот ќе се врши по обрасците што се составен дел од ова упатство.

3. Пописот го опфаќа материјалот што ќе уследи како одговор на прашањата поставени во обрасците од претходната точка.

4. Пописот ќе се врши со увид на лице место, а обрасците од бр. 1 до 4 се пополнуваат при самиот увид.

5. Веднаш по извршувањето на пописот податоците ќе му се достават на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

6. Ова упатство влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-6649/1

17 декември 1965 година

Скопје

Републички секретар за народно здравје и социјална политика,
Димитар Герасимовски, с. р

Образец бр. 1

ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ

1. Местото на гробиштата (град, село или слично)
2. Дали се во општите (градски, селски) гробишта или се посебни боречки гробишта
3. Кога се изградени
4. Колку борци се закопани
5. Колку борци се од општинското подрачје, а колку од другите места и од каде
6. Во каква состојба се гробиштата (општи или посебни) да се даде опис

(дата)

Пописот го извршил:

(место)

Образец бр. 2

ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ГРОБ НА БОРЕЦ

1. Местото или месноста на гробот (град, село или сл.)
2. Дата на закопувањето
3. Име, татково име и презиме и занимање на борецот
4. Каде е роден и на која возраст загинал
5. Положај и чин на борецот кога загинал
6. Во каква состојба се наоѓа гробот (да се даде опис)
7. Дали има споменик (спомен плоча, спомен чешма или сл.)

(дата)

Пописот го извршил:

(место)

Образец бр. 3

ПОПИСНА ЛИСТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ГРОБНИЦА

1. Местото или месноста на заедничката гробница (град, село или слично)
2. Дата на изградувањето на гробницата
3. Колку борци се закопани
4. Во каква состојба се наоѓа на денот на пописот (да се даде опис)
5. Дали има споменик

(дата)

Пописот го извршил:

(место)

Образец бр. 4

ПОПИСНА ЛИСТА НА ГРОВОВИ НА БОРЦИ ВО СЕМЕЈНИ ГРОБИШТА

1. Местото на гробот (град, село или слично)
2. Дата на изградувањето
3. Дали е закопан при загинувањето или пренесен од друго место
4. Име, татково име и презиме на закопаниот борец
5. Положај и чин кога загинал борецот
6. Каква е состојбата на гробот (да се даде опис)

(дата)

Пописот го извршил:

(место)

433.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 136 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 23. XII. 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1963 ГОДИНА

I

Придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија и уживателите на привремена пензија и инвалиднина, во смисла на член 247 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), се утврдува во месечен износ од 3.150 динари по уживател.

II

Југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на социјалното осигурување, додека престојуваат во територијата на Југославија, доколку со меѓународните договори не им е осигурена здравствена заштита, плаќаат придонес за здравствено осигурување во висина предвидена во точка I на оваа одлука (член 124 ст. 1 точ. 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување и член 18 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување).

III

Придонесот за лицата од точка I на оваа одлука се пресметува назазад и тоа најдоцна до 10 во месецот за изминатиот период (кумулативно), врз основа на просечниот број на уживателите утврден со званични статистички податоци.

За лицата од точка II од оваа одлука, обврската за плаќање на придонесот стасува на првиот ден во месецот.

Доколку пензијата на лицата од точка I на оваа одлука е исплатена за покус период од еден месец, придонесот се плаќа во полн износ.

IV

Пресметаниот придонес за здравствено осигурување на уживателите на пензија, Републичкиот завод за социјално осигурување, а до целосното преземање на исплатата на пензиите од страна на Републичкиот завод за социјално осигурување и комуналните заводи за социјално осигурување должни се до 15 во месецот за изминатиот период да ги пренесат на соодветна жиро сметка на фондот за здравствено осигурување на комуналната заедница за социјално осигурување.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3695/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

434.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, а во врска со член 184 точка 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 23.XII.1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 1966 ГОДИНА

I

Придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија се утврдува во месечен износ од 2.530 динари по уживател.

II

Придонесот се пресметува на товар на фондот за инвалидско и пензиско осигурување во роковите предвидени за пресметување на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија.

III

Придонесот го пресметува Републичкиот завод за социјално осигурување, односно до целосното преземање на исплатата на пензиите од страна на Републичкиот завод за социјално осигурување и комуналните заводи за социјално осигурување овластени за исплата на пензии, на основа просечниот број на уживателите утврден за изминатиот период, сметајќи од 1 јануари на тековната година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3694/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател

Михајло Апостолски, с. р.

435.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 117 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 23-XII-1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДЕЛОТ НА ОСНОВНИОТ И ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1966 ГОДИНА ИМ ПРИПАЌА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК НА ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ

I

На комуналните заедници за социјално осигурување на работниците, на име надоместок на фондо-

вите за здравствено осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот во 1966 година, им припаѓа дел од 1,69% од приходите остварени со основниот и додатниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување на подрачјето на поодделни комунални заедници

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 07-3696/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател.

Михајло Апостолски, с.р.

436.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 119 став 3 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 23-XII-1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1966 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За сигурносна резерва на фондот на инвалидското и пензиското осигурување се издвојува дел од 0,78% од приходите остварени со придонесите за инвалидското и пензиското осигурување

II

За валоризациона резерва на фондот на инвалидското и пензиското осигурување се издвојува дел од 6,31% од приходите остварени со придонесите за инвалидското и пензиското осигурување

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 07-3693/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател.

Михајло Апостолски, с.р.

437.

Врз основа на член 35 став 1 точка 4 член 90 став 2 и член 93 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Репуб-

личката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија на својата седница одржана на 23 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1966 ГОДИНА

I

Задолжително здравствено реосигурување (во приемотошниот текст — реосигурување), според оваа одлука, се спроведува за следните ризици:

- 1 Заболување од ТБЦ.
- 2 Повреда на работа и професионално заболување;
- 3 Заболување од душевни болести.
- 4 Поголем број на запослени жени — осигуреници;
- 5 Поголем број членови на фамилиите.
- 6 Поголеми расходи за здравствена заштита како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии.

II

Како случаи опфатени со реосигурувањето во смисла на точка I на оваа одлука се сметаат:

1 Секој отсатен ден од работа поради заболување од ТБЦ, повреда на работа и професионално заболување утврден од страна на надлежните органи;

2. Секој болнички ден на лекување во специјални болници за душевни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на специјалната болница за календарската година;

3. Секој осигуреник — жена, односно член на фамилија преку републичкиот просек утврден во календарската година на основа на званични статистички показатели.

Фактот дека се извршени поголеми расходи на здравствена заштита како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии, го утврдува Собранието на Републиката заедница на социјално осигурување на работниците

III

За реосигурување се плаќаат премии

Премииите се плаќаат според Тарифата на премииите за задолжително здравствено реосигурување

IV

Висината на надоместот за поодделни случаи на реосигурување од точка I под 1—5 се утврдува:

1. Во износ од 440 динари за секој отсатен ден на заболување од ТБЦ;
2. Во износ од 375 динари за секој отсатен ден поради повреда на работа и професионално заболување;
3. Во 100%-тен износ на трошоците на болничкото лекување во специјални болници за душевни болести, почнувајќи од 61-от ден на лекувањето;
4. Во износ 16.500 динари годишно за секој осигуреник — жена над републичкиот просек;
5. Во износ 10.500 динари годишно за секој член на фамилија над републичкиот просек

Висината на надоместокот, за случаите на реосигурување од точка I под 6, ја утврдува Собранието на Републиката заедница на социјално осигурување на работниците.

V

Надоместоците определени во точка IV под 1—5 од оваа одлука се зголемуваат за процент за кој приходите од основниот придонес за здравствено осигурување кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник се помали од републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај поодделни комунални заедници во просек на еден активен осигуреник се поголеми од републичкиот просек, надоместоците определени во точка IV од 1—5 се намалуваат за процентот за кој приходите кај поодделни комунални заедници го надминуваат републичкиот просек.

Приходите од основниот придонес за здравствено осигурување ќе се пресметуваат по единствена стопа на основниот придонес од 8,0%.

VI

Барањето за надоместоци од фондот за задолжително здравствено реосигурување го поднесуваат комуналните заводи за социјално осигурување по истекот на секое календарско тримесечје.

Барањата за надоместоци се поднесуваат за секоја поодделна комунална заедница за социјално осигурување.

VII

Надоместоци од фондот за реосигурување од точка IV под 1—5 ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

VIII

Поблиски упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод за социјално осигурување на СР Македонија.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3700/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

438.

Врз основа на член 35 став 1 точка 4 и член 31 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјално осигурување на работниците на СР Македонија на својата седница одржана на 23-XII-1965 година, донесе

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

I

Премиите за реосигурување на определени ризици во здравственото осигурување со Одлуката за спроведување на задолжително здравствено ре-

осигурување на работниците во 1966 година, ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

II

Премиите за задолжително здравствено реосигурување (во понатамошниот текст: премии за реосигурување) изнесуваат:

1. 0,68 за реосигурување на ризици што настапуваат во случај на заболување од ТБЦ;

2. 0,22 за реосигурување на ризици што настапуваат во случај на повреда на работа и професионално заболување;

3. 0,83 за реосигурување на ризици што настапуваат во случај на поголем број денови на лекување во болници за душевни болести;

4. 0,29 за реосигурување на ризици што настапуваат во случај на поголем број на запослени жени — осигуреници;

5. 2,72 за реосигурување на ризици што настапуваат во случај на поголем број на членовите на фамилии;

6. 0,48 за реосигурување на ризици што настапуваат како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии.

III

Премиите за реосигурување се пресметуваат од основницата што ја сочинува основниот придонес за здравствено осигурување, пресметан по единствена стопа на основниот придонес од 8,0%.

IV

Премиите за реосигурување по стопите определени со оваа тарифа, се пресметуваат месечно. Конечната пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршните сметки.

V

Оваа тарифа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3698/1

23 декември 1965 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

439.

Врз основа на член 53 став 1 точка 3 и член 76 и 77 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63 и 15/65), Собранието на Републиката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на својата седница одржана на 24 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

I

Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци од Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците во смисла на оваа одлука се сметаат:

1. Поголеми трошоци за стационарно лекување од болестите ТБЦ и малигни тумори;

2. Поголеми трошоци за стационарно лекување од душевни болести;

3. Поголеми трошоци за стационарно лекување на деца до 3 годишна возраст, и

4. Поголеми расходи за здравствена заштита како последица на елементарни непогоди и епидемии.

II

Како реосигурен случај за болестите под I точка 1, 2 и 3 од оваа одлука се смета секој ден на стационарното лекување над републичкиот просек.

III

Фактот за извршени поголеми расходи за здравствена заштита како последица на елементарни непогоди и епидемии, под I точка 4 од оваа одлука, го утврдува Собранието на Републиката заедница за здравственото осигурување на земјоделците.

IV

Надоместокот за ризиците под I точка 1, 2 и 3 од оваа одлука ќе се врши за секој ден на стационарно лекување над републичкиот просек во височина на стварните трошоци на фондот на соодветната комунална заедница за здравствено осигурување на земјоделците.

Надоместокот од претходниот став се зголемува за процент за кој што приходите од основното здравствено осигурување кај поголеми комунални заедници во просек по едно осигурено лице се помали од републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи во просек по едно осигурено лице се поголеми од републичкиот просек, надоместокот се намалува за процент за кој што приходите кај поодделни комунални заедници го надминуваат републичкиот просек.

V

Височината на надоместокот за случаите на задолжителното реосигурување под I точка 4 од оваа одлука ја утврдува Собранието на Републиката заедница.

VI

За реосигурување се плаќаат премии. Премиите се плаќаат според тарифата на премии за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година.

VII

Барањата за надоместоци од Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците комуналните заводи за социјално осигурување ги поднесуваат по истекот на секое тримесечје.

VIII

Барањата за надоместоци се поднесуваат поодделно за секоја комунална заедница за здравствено осигурување на земјоделците.

IX

Надоместоците од Фондот за реосигурување ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје, за целиот период од почетокот на годината.

X

Поблиски упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод за социјално осигурување на СР Македонија.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 3699/1

24 декември 1965 година

Скопје

Претседател,
Горѓи Анастасов, с. р.

440.

Врз основа на член 53 и 78 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63 и 15/65), Собранието на Републиката заедница за здравственото осигурување на земјоделците на својата седница одржана на 24 декември 1965 година, донесе

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

1. Премиите за задолжително здравствено реосигурување (во натамошниот текст: премии за реосигурување) за ризиците на основното здравствено осигурување на земјоделците предвидени со Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

2. Премиите за реосигурување изнесуваат:

- за поголеми трошоци за стационарно лекување од болестите ТБЦ и малигни тумори 1,55%;
- за поголеми трошоци за стационарно лекување од душевни болести 1,37%;
- за поголеми трошоци за стационарно лекување на деца до 3 годишна возраст 0,81%, и
- за поголеми расходи на здравствената заштита како последица на елементарни непогоди и епидемии 0,37%.

3. Премиите за реосигурување ќе се пресметуваат од основицата што ја сочинува основниот придонес за здравственото осигурување на земјоделците во 1966 година, пресметан по единствена стопа, и тоа:

а) земјоделски домаќинства кои имаат катастарски приход: 11,8% од катастарскиот приход и по 2.700 динари на осигурено лице со здравственото осигурување на земјоделците, и

б) земјоделските домаќинства што вршат земјоделска дејност, а немаат катастарски приход, по 7.000 динари за секое осигурено лице со здравственото осигурување на земјоделците.

4. Оваа тарифа влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-3697/1

24 декември 1965 година

Скопје

Претседател,
Горѓи Анастасов, с. р.

441.

Врз основа на член 93 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/65), член 4 од Законот за формирање дополнителни средства на заеднички резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/65) и член 17 од Законот за употреба на дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65), Стопанската банка на СР Македонија, распишува

К О Н К У Р С

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ СТОПАНСКАТА БАНКА НА СР МАКЕДОНИЈА КЕ ДАВА КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Стопанската банка на СР Македонија (во понатамошниот текст Банка) според овој конкурс ќе дава кредити на стопанските организации од Дополнителните средства уплатени во Републичките средства за заеднички резерви на стопанските организации за реконструкции, докомплетирање на производни капацитети односно за отстранување на тнр. „тесни производни прла“ со кои се постигнува зголемување на производството или се постигнува поголема рационализација и рентабилност во работењето.

II. Корисници на кредитот од претходната точка можат да бидат: стопански организации кои по пат на реконструкции ќе ги пребродат тешкотиите во кои дошле поради примената на мерките за усогласување на цените, а кои добиле кредит од дополнителните средства за заеднички резерви за исплата на личните доходи.

III. Кредитите од точка I ќе се одобруваат со рок за враќање до 8 години и со интерес по стопа во висина на интересната стопа што ја плаќа стопанската организација на средствата од својот деловен фонд, зголемен за 1.

IV. Висината на бараниот кредит заедно за основни и трајни обртни средства може да изнесува најмногу до 200,0 мил. дин, со тоа трајните обртни средства можат да изнесуваат најмногу 30% од износот на основните средства.

V. Кредитите од точ. I Банката ќе ги одобрува за инвестиции, кои, покрај другите ги исполнуваат особено следниве услови:

1) да се бара кредит за набавка на домашна опрема, односно на увозна опрема за која овзв. Банка може да обезбеди девизни средства (НР Полска и ЧССР), или ако инвеститорот обезбедил сопствени девизни средства,

2) да се обезбедени средства за полагање на гарантен износ во висина од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата.

VI. Првенство при добивањето на кредитите ќе имаат инвеститорите:

1) кои обезбедуваат поголеми ефекти со односните инвестициони вложувања

2) кои нудат пократок рок за остварување на реконструкцијата,

3) кои нудат и свое учество во трошоците на инвестицијата, а особено за трајни обртни средства потребни за зголемување на производството со односното инвестиционо вложување.

VII. Барањето за инвестиционен кредит треба да ги содржи сите потребни елементи за оценка на инвестиционото вложување, а посебно:

— целта за која се бара кредитот,

— висината на кредитот,

— износот на средствата со кои кредитобарачот учествува во трошоците на инвестицијата,

— интересната стопа и рокот на враќањето на кредитот што ги нуди кредитобарачот,

— рокот за почетокот и завршетокот на работите, како и денот од кога започнува отплатувањето на кредитот.

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за реконструкција се поднесува на ЗП — образци кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија — Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1) Упростена инвестициона програма составена според Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 33/62).

2) Доказ за обезбедување на средства за плаќање на 10% гарантен износ како и за средства за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде заверен од страна на банката кај која се вадат тие средства со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата во висината на потребните средства за учество и гарантен износ.

3) Извод од записникот од одржаната седница на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.

4) Завршна сметка на стопанската организација за 1964 година (Образец бр. ЗС-1 до ЗС-8), месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесување на барањето за кредити и периодична пресметка за последниот претсметковен период.

5) Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се реконструира во смисла на чл. 14, 15, 16 и 17 од Основниот закон за електростопанство.

IX. Банката може да го услови одобрувањето на кредитот со гаранција.

X. Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесува во 2 (два) примероци на Стопанската банка на СР Македонија.

XI. Овој конкурс влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија. Скопје, 20. XII. 1965 година

СТОПАНСКА БАНКА НА СР МАКЕДОНИЈА

Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
Д-р К. Богоев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Љесковица Мусли Милаим, работник од Скопје, улица „152“ број 38, против тужената Љесковица Елфа, родена Пелешевиќ, домаќинка од Скопје, а сега со непознато место на живеење за развод на бракот вредност 50.000 динари.

Се повикува тужената Љесковица Елфа, родена Пелешевиќ, во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да ја достави сегашната адреса.

Во колку во определениот рок не се јави ќе ѝ биде поставен привремен старател, во смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1091/65.
(243)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд од страна на Ферманова Фанија од Битола покрената е постапка за амортизација на чекот број 204743 на вредност од 20.000 динари, издаден од Комуналната банка во Битола.

Се повикува секој оној што го притежува чекот, во било кој основ, да јави на судот и стави приговор против неговото поништување во рок од 30 дена од објавувањето. Во спротивно ќе се смета дека истиот е поништен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 486/65.
(240)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство на име Стачил Боса, од Прилеп, за завршена готварска школа во Белград во 1949 година.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 989/65.
(242)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При овој суд се води оставинска постапка за расправање на оставината на пок. Љуши Абаза Баки, бивш од град Гостивар.

Согласно член 218 од Законот за наследување се поканува лицето Самает Љуши, со непозната адреса во Република Турција, во рок од една година по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд заради давање на наследничка изјава, лично или преку свој полномошник. Во противно по истекот на овој рок ќе ѝ се постави старател, па врз основа на неговата изјава и другите податоци ќе се расправи заоставштината.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 116/64.
(241)

ЛИКВИДАЦИИ

Со правосилното решение Л. бр. 2/61 од 23. VIII. 1963 година на Окружниот стопански суд во Битола, заклучена е постапката за присилна ликвидација на Специјализираната земјоделска задруга „Единство“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1324)

Со решението на Собранието на општината Ресен број 01-7694/1 од 23. X. 1965 година, над Старскиот дом во Ресен е покрената постапка за редовна ликвидација

За спроведување постапката на ликвидацијата е именувана ликвидациона комисија, во состав:

1. Боре Петровски, претседател.
2. Боре Јоновски, член и
3. Славе Шулинчевски, член

Се покануваат поверителите и должниците на Старскиот дом во Ресен во ликвидација, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања, односно долгови спрема Старскиот дом — Ресен.

Од Ликвидационата комисија (1406)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Во регистарот на здравствените установи со самостојно финансирање, страна 7, ред. бр. 7, е запишана под назив: Здравствена станица на Заводот за запослување на работници — Скопје. Предмет на работњето на Здравствената станица е:

а) Во превентивниот дел: ќе води грижа за систематски преглед на работниците и контрола на хигиенско-епидемиолошката состојба и условите за стапување на работа на работниците;

б) Во куративниот дел: ќе работи на вршење општи прегледи, забни и лекување со давање лекови, инекции, преврски и др.

Здравствената станица е основана од Советот на Заводот со одлука број 2208 од 12. XI. 1965 година и во својот состав ќе има: општа ординација со лекар од општа пракса, медицинска сестра и лаборант, како и забна ординација.

Здравствената станица е посрбна економска единица во склопот на Заводот и со неа управува управен одбор, совет и управник.

Од Собранието на општината Идадија — Скопје бр. 12942 од 25. XI. 1965 година.
(1402)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 39, страна 160, книга I е запишано следното: Млечната диетална кујна — Скопје е конституирана на 11. XI. 1965 година, согласно со одлуката број 197 од 18. XI. 1965 година на Здравствениот совет.

Исто така Млечната диетална кујна — Скопје во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Тренивска Нада, сметководител, сметано од 20. XI. 1965 година, со стариот потписник Аврамовска Јоана, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 80/65.
(1414)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 174, страна 493, е запишан под фирма: Претпријатие за производство на метални и дрвни производи „Искра“ од Куманово — Работничко службенички ресторан од затворен тип — Куманово, улица „11 ноември“ број 10 Предмет на работењето на ресторанот е: припремање на топли и ладни јадења.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Претпријатието за производство на метални и дрвени производи „Искра“ од Куманово, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-8306/1 од 3. IV. 1965 година.

Работничко-службеничкиот ресторан ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Симоновски Петре Младен, раководител, и Краљевски Драги, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи број 299/65.
(655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 304, страна 1291, книга I, е запишана под фирма: Шумско индустриски комбинат „Јелак“ од Тетово — Продавница за намештај во Кавадарци, улица „Гуро Гаковик“ број 24. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со намештај, градежна столарија и дрвна галантерија, како и производи на други производители кои го надополнуваат асортиманот на стоката која ја производи претпријатието во чиј состав се наоѓа продавницата.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 04-7288 од 27. XI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Евросимовски Кирко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 210/65. (657)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 130, страна 339 е запишана под фирма: Претпријатие за јавен автотранспорт од Кавадарци — Работничко службеничка менза во Кавадарци, улица „Пано Мударев“. Предмет на работењето на мензата е: приготвување на разни топли и ладни јадења и продажба на безалкохолни пијалоци и пиво за своите работници и службеници.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Претпријатие за јавен автотранспорт — Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05-1621 од 25. III. 1965 година.

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Атанасов Петар, раководител, Филипов Атанасов Душко, картотекар, и Јованов Николов Миле, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 204/65. (658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 895 страна 175, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Задругар“ од Берово — Продавница во Скопје, улица „Романија“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови градежни материјали и огревен материјал.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Задругар“ од Берово, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-1469 од 30. I. 1965 година.

Раководител на продавницата е Ристов Тодор. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 267/65. (664)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 299, страна 469, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за автобуски сообраќај од Скопје — Работничка менза во Скопје (со посебна жиро сметка). Предмет на работењето на мензата е: грижа за секојдневна исхрана на работниците во претпријатието.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за автобуски сообраќај — Скопје со одлука број 2062 од 6. IV. 1965 година.

Раководител на мензата е Стојановски Јаким. Работничката менза ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Мицевски Ратко, технички директор, и Поповски Спиро, комерцијалист на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251/65. (665)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 198, страна 543, е запишан под фирма: Волнарски комбинат „Тодор Циповски Мерпан“ од Тетово — Погон модна конфекција во Тетово, улица „Браќа Миладинови“ бр. 1 (со самостојна претсметка). Предмет на работењето на погонот е: набавка и конфекционирање на сите видови текстилни производи.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски Мерпан“ — Тетово со одлука број 146/8 од 30. III. 1965 година. Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Благоја Костовски, директор на погонот, и Илија Богдановски, секретар на погонот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 215/65. (677)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 96, страна 1511, книга I, е запишана под фирма: Трговско мешовито претпријатие „Кораб“ од Гостивар — Продавница во Гостивар (населба „Дутлок“). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и производи од овошје, млеко и млечни производи, леб и печива, житарици и мелнички производи, стакло, порцулан и керамика и канцелариски материјали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Кораб“ — Гостивар, а согласно со решението на Собранието на општината Гостивар број 04-7374 од 27. XI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Болетини Даут. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 324/65. (714)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 8, страна 23, книга I, е запишан под фирма: Градежно претпријатие „Козјак“ од Куманово — Самостоен погон за производство на тули и керамики во Куманово. Предмет на работењето на погонот е: производство на тули и керамики.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Козјак“ од Куманово, а согласно со одлуката број 1046 од 17. V. 1965 година.

Раководител на погонот е Јосифовски Јордан. Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 308/65. (717)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 897, страна 199, книга IV, е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Ферромото“ од Марибор — Стовариште во Скопје, улица „Илинденска“ бр. 30/I. Предмет на работењето на стовариштето е: прием и испорака на стоки, а во рамките на одобрената дејност на работата на претпријатието.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ферромото“ — Марибор, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-1311 од 26. I. 1965 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Благоја Борис Димитровски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 333/65. (723)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 221, страна 585, е запишана под фирма: Градежно претпријатие „Бетон“ од Скопје — Работничко службеничка менза во Скопје, улица „275“. Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги, исхрана и дочење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-1479/1 од 20. VI. 1962 година.

Работничко-службеничката менза ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ристовски Ристо, раководител, и Славевски Цене, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 359/65. (725)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 52, страна 173 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Иднина“ од село Стојаково — Работна единица за трговија во село Стојаково. Предмет на работењето на работната единица е: откуп и продажба на земјоделски производи и трговија на мало со прехранбени индустриски стоки.

Работната единица е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Иднина“ од село Стојаково со одлука број 793 од 26. IV. 1965 година.

Работната единица ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Зајков Ф. Ѓорѓи, раководител, Атанасов Ѓорѓи, шеф на сметководството, и Капсаров Тодор, комерцијалист, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 297/65. (748)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. IV. 1965 година, рег. број 7/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница во град Ресен на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мебели.

Продавницата е основана од Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово, а согласно со одобрението на Општинското собрание Ресен број 05-10122/3 од 2. III. 1965 година.

Раководител на продавницата е Стефановски Велко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 77/65. (800)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. V. 1965 година, рег. број 21/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница во село Вевчани на Земјоделската задруга „Светлост“ село Вевчани. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на овошје и зеленчук, производи за домашни потреби, производи на база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани, а согласно со

одобрението на Општинското собрание Струга број 04-438/1 од 12. IV. 1965 година.

Раководител на продавницата е Бебекоска И. Васа, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 89/65. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 316, страна 953, е запишана под фирма: Задружно претпријатие за лов и преработки на риби „Дојранско Езеро“ од Нови Дојран — Продавница за риби во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со пресни и солени риби и преработка од риби.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Задружното претпријатие за лов и преработки на риби „Дојранско Езеро“ — Нови Дојран, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 12178 од 28. XI. 1957 година.

Раководител на продавницата е Пеливанов Б Дине.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 234/65. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 54, страна 181, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци — Продавница во Кавадарци во Градско пазариште. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на зеленчук и овошје.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05-2429 од 26. IV. 1965 година.

Раководител на продавницата е Мојсо Т. Видев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 311/65. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 458, страна 747, книга II, е запишан под фирма: Работна организација за занаетчиски услуги „Напредок“ од Неготино — Погон за превоз на стоки и лица со моторни возила во Неготино. Предмет на работењето на погонот е: јавен превоз на стоки и патници со моторни возила како споредна дејност на разни правни и физички лица.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Работната организација за занаетчиски услуги „Напредок“ од Неготино, а согласно со решението на Собранието на општината Неготино број 04-1035/1 од 28. V. 1965 година.

Раководител на погонот е Александар Коцев.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 347/65. (975)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 181, страна 475, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото во Скопје, улица „8 ударна бригада“ бр. 19, на Лозарското-винарско претпријатие „Винојуг“ од Гевгелија, бидејќи со ре-

шението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1 — 11391 од 11-VI-1964 година му се дава статус на стовариште.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 18/65. (31)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XII-1964 година под рег. број 1/63, книга I е запишано следното: Самостојниот погон „Мориово“ од село Тополчани се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, а беше погон на „Стокопромет“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 436/64. (59)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XII-1964 година под рег. број 3/64, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Напредок“ од село Бистрица се брише од регистарот на стопанските организации, бидејќи е припоена кон Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин, Битолско.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 419/64. (61)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XI-1964 година под рег. број 23/55, книга IV е запишано следното: Земјоделската задруга „Горица“ од село Долна Бела Црква се брише од регистарот на стопанските организации, бидејќи е припоена кон Земјоделската задруга „Коста Кусаковски“ од село Подмочани, Охридско.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 382/64 (70)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1965 година под рег. број 9/61, книга II е запишано следното: Се позволява конституирањето на Претпријатието за обработка на метална и електрична стока „Метал“ од Ресен по симнувањето на присилната управа под која беше ставено.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 12/65. (89)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 111, страна 723—724, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Општината Идадија — Скопје број 04-27243/64 од 4-I-1965 година дејноста на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Радин“ — Скопје во иднина се проширува и со: продажба на големо на литература и учебници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 44/65. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 93, страна 337 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес — Одделение за стопанство број 03-726/1 од 20-I-1965 година дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес се проширува и со: производство на тутун и преработка на сопствено производство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 48/65. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 407, страна 1089 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-8117/63 од 5-X-1964 година фирмата на Услужно сидаро-молерско-

то претпријатие „Пролет“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Градежно и занаетчиско услужно претпријатие „Пролетер“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 7/65. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 49, страна 191 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Лирија“ од село Никуштак, Кумановско, Адеми Мефаил, му престапува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. управник на задругата е назначен Абдули Нухи Целадин. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Ферези Ш. Амди, комерцијалист, и стариот регистриран потписник Величков Георги, книговодител, сметамо од 17-XII-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 700/64. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 253, страна 915, книга I е запишано следното: Пазе Георгиевски, сегашен раководител на Продавницата во Куманово, улица „Народна револуција“ број 3, на Фабриката за кондури „Пролетер“ — Белград, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на Продавницата е назначен Јовановски Драгиша. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметамо од 29-XII-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 720/64. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 285, страна 413—414, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието „Вардар“ увоз-извоз — Скопје, Коста Ципушев, советник, му престапува правото за потпишување бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Григорие Константинев, пом. генерален директор, Андреја Андрејчин, директор на општи сектор, и Велко Калачевски, шеф на сметководство. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Секуловски Александар, пом. директор, Шуменовиќ Петар, директор на сектор, Герасимов Андреја, директор на сектор, Трпчевски Ристо, директор на сектор, Манушев Методија, пом. директор на сектор, Мајевски Таки, директор, Драган Блажев, директор на ПРС, Борис Шекерински, пом. директор на сектор извоз, и Јонче Тозија, под. директор, сметамо од 18. I. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 42/65. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 817, страна 865, книга III е запишано следното: Досегашниот управник на Центарот за занатски услуги „Автокоманда — Скопје, Сарцовски Никола Кипро, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на центарот е назначен со решението на работничкиот совет број 519/1 од 10-XI-1964 година Мино Петровски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметамо од 25-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 63/65. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. број 712, страна 41 е запишано следното: Досегашниот раководител на „Југотерма“ — мон-тажна градежна занаетчиска задруга — Скопје, Петровски Тодор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Игњат Тасевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Благоевски Иван Киро, сметано од 27-I-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 64/65. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 623, страна 393, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје на Индустијата за обувки „Планика“ — Крањ, Димитар Марковски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. раководител на Продавницата е назначен Стаменковски Момчило. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 16-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 37/65. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 772, страна 491, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје, кеј „13 ноември“ број 5 на Индустијата за падобрани, одека и рубље „Фрањо Клуз“ — Београд, Лесковски Г. Андреја, е разрешен од должност. За раководител на истата продавница е назначен Давчев Иљо, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 23/65. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 635, страна 709 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-10849 од 14-V-1964 година фирмата на Занаетчиското претпријатие за изработка на предмети од пластична маса „Пластика“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Индустриско претпријатие за преработка на пластични маси „Пластика“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 22/65. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 635, страна 709 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-6289/2 од 30-XII-1961 година одобрено е конституирањето на Занаетчиското претпријатие за изработка на предмети од пластична маса „Пластика“ — Скопје во изградба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 69/65. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 43, страна 597, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Индустриското претпријатие „Изолмонт“ — село Градско, Лазовски Драги, со решение на Собранието на општината Градско број 723 од 3-III-1964 година е назначен за директор. Во иднина како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието со новоназначениот потписник Николов Андос Горѓи, шеф на сметководството, сметано од 22-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 55/65. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 176, страна 475 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 01-16438 од 28-XII-1964 година дејноста на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Тетово се проширува и со обавување на комисиона дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 61/65. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во село Симница на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Бошко Лековски, е разрешен од должност. За раководител на истата продавница е назначен Страте Тримчевски, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 30/65. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Букет“ — во Гостивар на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Бошкоски Здравко, е разрешен од должност. За раководител на истата продавница е назначен Рафајловски Љубе, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 31/65. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Вкус“ во Гостивар улица „Маршал Тито“ бр. 15 на Трговското претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Карпузи Шукри, е разрешен од должност.

За раководител на продавницата е назначен Столевски Благоја, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 32/65. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Балкан“ во Гостивар на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Бислимовски Борис, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Кализи Исман, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 33/65. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. број 96, страна 1229, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Гостивар улица „Борче Јовановски“ бр. 64 на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Никола Музевски, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Кајаји Нури, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 34/65. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 96, страна 225 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Мода“ во Гостивар на улица „ЈНА“ бр. 9 на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, Сагир Муталип, е разрешен од должност. За раководител на истата продавница е назначен Јовановски Михајло, кој нема да биде потписник, сметано од 15-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 35/65. (206)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 39, страна 115 е запишано следното: На досегашните потписници на Занаџискиот кондурациски дуќан „Работник“ — Скопје и тоа: Владо Сиљаноски, в. д. раководител, и Пенчо Варадинов, претседател на управниот одбор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Дервишевиќ Јусуф. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Симоновски Симон, претседател на управниот одбор, сметано од 22-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 59/65. (207)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 88, страна 253 е запишано следното: Седиштето на Продавницата во Скопје, улица „106“ бр. 16 на Фабриката за бонбони и чоколади „Европа“ — Скопје, согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-2010 од 12-XII-1964 година, се преместува од улица „106“ број 16 на улица „Борис Кидрич“ бр. 88а — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 721/64. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 25, страна 97 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“, село Нова Брезница, Скопско, Петровски Војнев Ѓуро, книговодител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Здравевски Цветков Павле, магационер. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ангеловски Блажев Ѓорѓи, управник на задругата, сметано од 29-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 67/65. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 269, страна 1049, книга I е запишано следното: Согласно решението на Собранието на општината — Куманово, Одделение за стопанство број 834/1 од 19-I-1965 година дејноста на Претставништвото во Куманово, улица „Моша Пијаде“ бр. 1, на Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола се проширува со следното: организирање на земјоделско производство на шеќерна репка, договарање и откуп на шеќерна репка со индивидуални селскостопански производители, земјоделски задруги, земјоделски стопанства и други работни и останати организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 72/65. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 4, страна 9, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 1438/1 од 22. I. 1965 година кон Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово се припојува Фабриката за производство на конзерви — Куманово.

Со припојувањето Фабриката за конзерви — Куманово се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 201, страна 601, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 68/65. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 847, страна 1077, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-26417/64 од 29. I. 1965 година е одобрено конституирањето на Претпријатието за проектирање и изградба на по-роите „Поројпроект“ Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 539/64. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 102, страна 491 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Станбено-штедната задруга „Сеча“ од Скопје, согласно со одлуката на управниот одбор на задругата од 16-X-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 80/65. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 825, страна 933, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Работничко-службеничката менза во Скопје (во кругот на Железарицата) на Машинската индустрија — Ниш, согласно со одлуката на управниот одбор број 29101 од 12-VI-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 83/64. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 292, страна 753 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-1329 од 30-I-1965 година дејноста на Фабриката за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ од Скопје во иднина се проширува и со:

— откуп на афион, афионови чушки и лековити билки за својата преработка, како и за потребите на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 86/65. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 516, страна 21, книга IV е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-14099 од 3-XII-1964 година дејноста на „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки Скопје се проширува и со: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци во затворени шишиња, продажба на мезиња приготвени од месо, продажба на сувомесни производи, риба, сите врсти конзерви и салати од затворен тип. Продажбата на артиклите ќе се врши преку Експрес бифето во склоп на самопослужните продавници каде постојат услови за работа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 97/65. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 39, страна 153 е запишано следното: Над Земјоделската задруга „Братство единство“ од село Горно Лисиче, Скопје, со решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 326 од 21-V-1964 година е симната присилната управа.

На принудниот управник Пеовски Симе му престанува правото за потпишување како принуден управник.

За в. д. управник на задругата е назначен со решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 326 од 21-V-1964 година инженер Пеовски Петар Симеон. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 29-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 66/65. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, страна 23 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Чашка број 03-4343/1 од 13-X-1964 година се симнува принудната управа на Земјоделската задруга „Крсте Димов“ од село Извор, Титоввелешко.

Со решението на Собранието на општината Чашка број 01-405/1 од 29-I-1965 година е разрешен од должност принудниот управник Цане Зафировски и му престанува правото да ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Согласно со записникот број 1 од одржаниот состанок на Задружниот совет на 19-XII-1964 година за членови на управниот одбор на задругата се избрани следните лица: Трајче Богоевски, претседател на управниот одбор, Љубо Костадинов, Трајко Трајков, Дуко Ристов, Ацо Саздов, Наце Петрушев, Азис Кулики, Темелко Мицев и Панде Зафировски.

За управник на задругата е назначен со решение на Задружниот совет Цане Зафировски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Саздовски Ванчев Атанас, шеф на сметководството, сметано од 3-II-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 76/65. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 321, страна 1471, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-9909/1-64 од 27-I-1965 година дејноста на Откупната станица во Тетово на Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола се проширува и со: организирање на земјоделско производство на шеќерна репка, догварање и откуп на шеќерна репка со индивидуални селскостопански производители, земјоделски задруги, стопанства и други работни и останати организации.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 75/65. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 171, страна 455, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Гостивар број 04-4682 од 30-VII-1964 година седиштето на Кујната „Охрид“ во Гостивар на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар се преместува од улица „Борис Кидрич“ бр. 27 на улица „Борис Кидрич“ бр. 36.

Со решението на Собранието на општината Гостивар број 04-4684 од 30-VII-1964 година дејноста на Кујната „Охрид“ се проширува и со: точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци. Со решението на Собранието на општината Гостивар број 04-739 од 5-II 1965 година фирмата на Кујната „Охрид“ се менува и ќе гласи: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Ресторан „Скопје“ — Гостивар, улица „Борис Кидрич“ бр. 36.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 56/65. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 31, страна 81, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие на големо „Ангроснабдител“ — Куманово и тоа: Бонко Максимовски, директор, Петковска Бранка и Глигор Крстев, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Денковски Богатинов Александар, шеф на комерцијалната служба, сметано од 21-I-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 47/65. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 277, страна 1047 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителското туристичко претпријатие „Маврово“ — Маврови Анови, бидејќи со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 27078 од 25-XII-1964 година и решението на Општинското собрание Маврово број 01-834/1 од 31-III-1964 година е припоено кон Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 98/65. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 787, страна 605, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 27078 од 25-XII-1964 година и решението на Општинското собрание Маврово број 01-834/1 од 31-III-1964 година кон Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје се припојува Угостителското туристичко претпријатие „Маврово“ — Маврови Анови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 99/65. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 43, страна 169 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите под рег. број 43, страна 169 Земјоделската задруга „Слобода“ од село Цепчиште, Тетовско, бидејќи со одлуката на Собранието на општината Тетово број 01-14770 од 11-IX-1963 година е припоена кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 102/65. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 304, страна 1291, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на општината Тетово број 01-14770 од 11-IX-1963 година кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово се припојува Земјоделската задруга „Слобода“ од село Цепчиште, Тетовско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 103/65. (246)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-I-1965 година под рег. број 24/62, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Фабриката за волнени ткаенини во изградба од Битола, се овластува и лицето Петар В. Давков да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 14/65. (300)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1965 година под рег. број 9/56, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Градежното претпријатие „Кораб“ од Дебар и ќе гласи: изработка и продажба на намештај и уметничка столарија, како и други градежни изработки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 444/64. (301)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1965 година под рег. број 21/55, книга III е запишано следното: Никола Поповски, досегашен раководител на Бифето „Суво Поле“ во село Вевчани на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани, е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен лицето Стрезовски Милош.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 19/65. (302)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1965 година под рег. број 21/55, книга III е запишано следното: Карадакоски Ангеле, досегашен раководител на Пекарата во село Вевчани на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани, е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен лицето Ѓорѓиевски Заре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 20/65. (303)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1965 година под рег. број 21/55, книга III е запишано следното: Шурбаноски Митре, досегашен раководител на Транспортниот погон, во село Вевчани на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Вевчани, е разрешен од должност. На негово место за раководител на погонот е назначен лицето Суби Каба.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 21/65. (304)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-I-1965 година под рег. број 11/56, книга II е запишано следното: Се менува фирмата и дејноста на Лозарското претпријатие „Пелагонија“ од село Канатларци и ќе гласи:

Земјоделски комбинат „Црна Река“, село Тополчани, општина Прилеп.

Сегашната дејност: земјоделско производство, ратарство, сточарство, производство и реализација, преработка, производство и откуп, продажба на сите природни и вештачки алкохолни и безалкохолни пијалоци, жестоки пијалоци, сокови, специјалитети и други пијалоци, кооперација со индивидуални производители, откуп на земјоделско производство, услуги со механизација, како и откуп на сите селскостопански производи.

Дејноста на услугите и останатите дејности, комбинатот ќе ја врши на подрачјето на општината.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 24/65. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 44, страна 173 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Ѓорче Петров со кое се одобрени Правилата на Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Влае, седиштето на задругата се преместува од село Влае во Ѓорче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 140/65. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 241, страна 669 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Ѓевгелија број 03-5670/1 од 27-XI-1963 година кон Фабриката за конзервирање на овошје и зеленчук со ладилник „Зора“ од Ѓевгелија се припојува Фабриката за црвен пипер — Ѓевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 20/64. (320)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 288, страна 841 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Фабриката за црвен пипер — Ѓевгелија, бидејќи со решението на Собранието на општината Ѓевгелија број 03-5670/1 од 27-XI-1963 година е припоена кон Фабриката за конзервирање на емиш и зарзават со ладилник „Зора“ — Ѓевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 21/65. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 319, страна 1461, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Ѓостивар, улица „Борче Јовановски“ број 5 на „Обука“ — трговско претпријатие за промет со обувки и производи од гума, каучук и пластични маси, Јовановски Јован, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Жупани Дурмиша Кемаљ, кој нема да биде потписник, сметано од 4-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 2/65. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 171, страна 1289 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Ѓостивар број 04-4683 од 30-VII-1964 година Ресторанот „Скопје“ во Ѓостивар на Ѓостителското претпријатие „Македонија“ од Ѓостивар се преместува од улица „Борис Кидрич“ број 36 на улица „Ѓоце Делчев“ број 6.

Согласно со решението на Собранието на општината Ѓостивар број 04-741 од 5-II-1965 година фирмата на Ресторанот „Скопје“ во Ѓостивар на Ѓостителското претпријатие „Македонија“ — Ѓостивар во иднина се менува и ќе гласи: Ѓостителско претпријатие „Македонија“ — Ѓостивар — Ресторан „Маврово“ во Ѓостивар, улица „Ѓоце Делчев“ бр. 6.

Досегашниот раководител на ресторанот Синадиновски Ѓотир е сменет и за раководител е назначен Рамиоски Алил, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
број 57/65. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 20, страна 75 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Крива Паланка број 02-1322/1 од 10-II-1965 година дејноста на земјоделската задруга „Пробуда“ од село Ранковци во иднина се проширува и со: продажба на мало на сите таксени и судски марки, таксени вредносници, поштенски марки и поштенски вредносници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 651/64. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 86, страна 351 е запишано следното: согласно со решенијата на Собранието на општината Куманово број 23847/1 од 21-XI-1964 година и на Собранието на општината Орашец број 03-4952 од 24-XII-1964 година кон Земјоделската задруга „Ран производ“ од село Вакоз се припојува Земјоделската задруга „Иднина“ од Куманово.

Со горечитираните решенија на Собранијата на општините Орашец и Куманово и седиштето на Земјоделската задруга „Ран производ“ од село Ваков се преместува од село Ваков во Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 77/65. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 251, страна 903, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Крива Паланка број 05-161/1 од 10-II-1965 година решението за одобрување на одлуките на работничките совети на Шик „Осогово“ и Шумското стопанство Крива Паланка за спојување број 02-7894/1 од 25-XI-1960 година на Народниот одбор на општината Крива Паланка, точка 1 под буква „в“ се менува и гласи:

- одгледување, обнова и заштита на шумите,
- производство на споредни шумски производи како што се: вар, камен, дрвен јаглен и др.
- експлоатација на шуми,

— дрвна индустрија и тоа: механичка преработка на дрво, финална преработка на дрво, градежна столарија и др.,

— продажба на мало и големо на производи од сопствено производство и производи на кооперантите.

Покрај наведената основна дејност Комбинатот врши и помошни работи како што се:

— механичка работилница за одржување на машинскиот парк, транспортните средства и вршење на услуги од оваа дејност,

— транспорт — превоз на производи од сопствено производство или за своја преработка и превоз на производи на кооперантите.

Споредна дејност: шумски производи, плодови, испаша и градење на објекти во сопствена режија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 137/65. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 79, страна 281 е запишано следното: Ване Пендев, досегашен управник на Земјоделската задруга „Пскарев“ — Неготино, е разрешен од должност со решението на Задружниот совет број 158 од 11-V-1964 година и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен со решението на Задружниот совет на задругата број 159 од 11-V-1964 година Малиминов Бранко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Бојациев Љупчо, шеф на сметководството, и Димитар Донеv, магационер, сметано од 11-II-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 89/65. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 687, страна 1063 е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие „Градинар — лоза“ увоз-извоз — Скопје се проширува и со: трговија на големо и мало со овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук и алкохолни и безалкохолни пијалоци, согласно одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 24-II-1965 година, за внатрешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/65. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 69, страна 199 е запишано следното: Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал и градежна железарија на големо и мало „Огрев“ — Скопје го преместува седиштето од улица „Генерал Темпо“ број 15 на улица „Маршал Тито“ број 58, согласно одлуката на работничкиот совет број 164 од 24-II-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 135/65. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 159, страна 429 е запишано следното: На досегашните потписници на Металското претпријатие „Коце Металец“ — Скопје и тоа: Мицковски Миливоје, раководител на сметководството, и Ручигај Антон, технички директор, им престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Ристо Михајловски, раководител на финансискиот сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Огненоvски Левко, директор, сметано од 2-III-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 148/65. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 771, страна 485 е запишано следното: Точка 1 од решението за спојување на Трговското претпријатие „Винар“ од Скопје со Фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје број 03-10604 од 17-VII-1963 година на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, се дополнува така што во пречистениот текст ќе гласи:

Се одобруваат одлуките на работничките совети на Трговското претпријатие за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Винар“ и Фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци и производство на оцет „Бисерка“ — Скопје за спојување во една стопанска организација која ќе претставува самостојна стопанска организација со посебни полигони на подрачјето на целата територија на СФРЈ. Оваа стопанска организација ќе ги има следните елементи:

а) Име (Фирма): Претпријатие за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје.

б) Седиште во Скопје, на подрачјето на Општината Саат Кула — Скопје.

в) Предмет на работа: производство на разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет, трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 150/65. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 608, страна 481 е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, улица „Маршал Тито“ број 47 на „Електросрбија“ — Београд се преместува од улица „Маршал Тито“ бр. 47 на улица „Орце Николов“ бр. 140, согласно со писмото на Собранието на општината Идадија — Скопје број 1101 од 20-II-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 58/65. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 4, страна 9 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-790 од 15-II-1965 година фирмата на Претпријатието за бањи — Скопје се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за бањи, переење, пеглање и хемиско чистење „Младост“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 133/65. (350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 42, страна 842, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје, Икономовски Атанас, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Исто така му престанува правото за потпишување како в. д. директор на I сектор на Гашев Ефтим, бидејќи е сменет од таа должност.

За в. д. главен директор на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје е назначен Ефтим Гашев. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Јанев Јане, директор на стопанско-сметководниот сектор, Манушев Боро, директор на II сектор, Чадиковски Лазо, директор на III сектор, Илиќ Добривоје, раководител на ЕДЕ увоз-извоз во II сектор, Хаитомов Иван, Јован Стефановски, пом. главен ди-

ректор, Зорица Ефремова, раководител на машинско книговодство, и Славко Крагујевиќ, раководител на I сектор, сметано од 22-II-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 129/65. (348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 314, страна 819, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Столарската задруга „Просперитет“ — Скопје, бидејќи со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 235 од 24-XII-1963 година и се дава статус на претпријатие под назив: Столарско производно претпријатие „Просперитет“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 130/65. (351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 314, страна 819, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Столарската задруга „Просперитет“ — Скопје, бидејќи со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 235 од 24-XII-1963 година и се дава статус на претпријатие под назив: Столарско производно претпријатие „Просперитет“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 130/65. (351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 69, страна 199 е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал и градежна железарија на големо и мало „Огрев“ — Скопје, согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-18237/64 од 15-II-1965 година во иднина се проширува и со: трговија со нафта за ложење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 156/65. (352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 117, страна 321 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Задружно лозарското претпријатие „Задругар“ од село Ракотинци, бидејќи со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 475 од 30-XII-1964 година се припојува кон Претпријатието „Четири патишта“ од село Сопиште, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 175/65. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 621, страна 581 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 475 од 30-XII-1964 година кон Лозаро-овоштарското претпријатие „Четири патишта“ од село Сопиште се припојува Задружно лозарското претпријатие „Задругар“ од село Ракотинци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 176/65. (354)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 232, страна 633 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес — Одделение за стопанство — Титов Велес број 03-13376/1-64 од 20-I-1965 година дејноста на Трговското претпријатие со индустриски и колонијални стоки на големо „Вардар“ — Титов Велес во иднина се проширува и со вршење трговска дејност на големо и мало од следните трговски струки:

- текстил, куси и плетени стоки и конфекција
- галантериски и базарски стоки и играчки,
- саати и изработки од драгоцени метали,
- парфимериски и козметички стоки,
- стакло, порцелан и керамички стоки за домаќинство,
- животни прехрани и предмети за куќни потреби,
- производи врз база на шеќер и какао,
- тутунски преработки, кибрит и прибор,
- производи од домашна дејност и од уметничките занаети,
- производи од гума, каучук и пластични маси за домаќинствата,
- метална галантерија за куќински и куќни потреби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 160/65. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 176, страна 475 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-1260/1 од 20-II-1965 година фирмата на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало за отпадоци, тежински промет со сите видови фељерични стоки и комисион „Универзал“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 144/65. (357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 293, страна 1153, книга I е запишано следното: Околискиот осигурителен завод Тетово покрај досегашниот потписник директорот Месут Сулејмани ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници: Трифунски Васко, раководител на сметководството, Николовски Димко, раководител на службата цивил и разн, Ивановиќ Живомир, раководител на служба индустрија, и Спасеновски Никола, раководител на служба лица, сметано од 24-II-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 136/65. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 208, страна 579 е запишано следното: Раде Стефановски, материјален книговодител, досегашен потписник на Печатницата и книговезницата „Напредок“ — Тетово, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на печатницата и книговезницата е назначен Бошко Николовски, шеф на сметководството. Тој печатницата и книговезницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот потписник директорот Александар Апостолски, сметано од 30-I-1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 70/65. (360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 71, страна 283 е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на општината Теарце број 305 од 25-XII-1964 година, решението на Собранието на општината Тетово број 01-114 од 1-II-1965 година и Собранието на општината Жеровјане број 04-5956/1 од 22-XII-1964 година кон Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница се припојуваат: Земјоделската задруга „Прељубиште“ од село Прељубиште и Земјоделското стопанство „Шар“ од село Жеровјане.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 121/65. (361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 93, страна 373 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Прељубиште“ од село Прељубиште, Тетовско, бидејќи со одлуката на Собранието на општината Теарце број 305 од 25-XII-1964 година и решението на Општината Тетово број 01-114 од 1-II-1965 година е припоена кон Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 122/65. (362)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 96, страна 389 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделското стопанство „Шар“ од село Жеровјане, Тетовско, бидејќи со решението на Собранието на општината Жеровјане број 04-5956/1 од 22-XII-1964 година и решението на Собранието на општината Тетово број 01-114 од 1-II-1965 година е припоено кон Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 123/65. (363)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 31-XII-1964 година, страна 7, реден број 4 е запишано следното: Петар Алексов Пехчевски, досегашен директор на Трговското претпријатие „Тргопромет“ од Берово, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Ефтим Алексов Милчовски.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието бр. 01-327 од 19-X-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 157/64. (389)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на ден 26-XI-1964 година на страна 96, реден број 20 е запишано следното: Земјоделската задруга „Бошкo Петров“ од Злетово, е ставена под присилна управа.

За принуден управник на задругата е назначен Војслав Димитровски.

Уписот е извршен во регистарот на основа на решението на Собранието на општината Пробиштип број 01-2714/1 од 29-X-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 156/64. (391)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 11-II-1965 година, страна 204, реден број 7 е запишано следното: Рудникот за неметали „Спанчевски опалити“ од Кочани, е ставен под принудна управа која ќе трае 6 (шест) месеци.

Принуден управник е Симо Костадинов.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Кочани број 01-1029/1 од 29-I-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 29/65. (392)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот печат на Здравствената станица на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје под назив: „Градежно претпријатие „Бетон“ — Здравствена станица — Скопје“, се огласува за неважен. (5727)

Загубениот округли печат под назив: „Електро-Македонија“ — Деловница Гостивар, Дистрибутивно произведен погон — Тетово“, се огласува за неважен. (5842)

Загубениот штембил под назив: „Услужна автомеханичарска работилница на Круме Николовски“ — Скопје“, се огласува за неважен. (5664)

Загубениот округли печат на Општата земјоделска задруга „Младост“, с. Орел, Штипско, под назив: „Општина земјоделска задруга „Младост“. с. Орел, Штипско“, се огласува за неважен. (5895)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Сообраќајна дозвола за возило марка „Чепел“, рег. бр. ОХ — 10—28 на име Борис Малески, АТШ „Струга“ Струга. (4863)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мите Г. Стојанов, с. Дрмени, Ресен. (4864)

Свидетелство од II клас гимназија, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Бојка Дакова, Т. Велес. (4865)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Тодор Горгиев, с. Миравци, Гевгелија. (4866)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Ѓорѓи Ј. Димитријев, Неготино. (4867)

Воена книшка издадена од Отсекот за народна одбрана — Тетово на име Исан Реџеп Јусуфи, ул. „Ново Село“ бр. 144, Тетово. (4868)

Здравствена легитимација на име Џафер Локи, ул. „Кавкаска“ бр. 4, Тетово. (4869)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Сава Аврамовска, ул. „Бихачка“ бр. 5, Тетово. (4870)

Ученичка книшка за завршено IV одделение на име Межди Мурати, с. Теново, Тетово. (4871)

Свидетелства за завршен IV клас и матура, издадени од Индустриското училиште на име Димитрија Јорданов Давидоски, с. Печково, Гостивар.

Здравствена легитимација бр. 612, издадена од КЗСО — Гостивар на име Мелија Авзи, ул. „М. Чед-де Филипоски“ бр. 150, Гостивар. (4873)

Здравствена легитимација бр. 16245, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јевда Спинова Јовческа, с. Здуње, Гостивар. (4874)

Здравствена легитимација бр. 12286, издадена од КЗСО — Штип на име Ѓорѓи Андонов Тунев, с. Три Чешми, Штип. (4875)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Јован Дунгевски, с. Русиново, Берово. Здравствена легитимација на име Дафинка И. Димитрова, Делчево. (4877)

Здравствена легитимација бр. 9905, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Борис Милош Ангелов, с. Пашадиково, Кочани. (4878)

Здравствена легитимација бр. 162218, издадена од ЗСО — Скопје на име Берзат Р. Азизов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Ципушев, Скопје. (4880)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Абдураман Исеини, с. Балиндол, Гостивар. (4881)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Р. Алиевски, Скопје. (4882)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хатиџа Садри, Скопје. (4883)

Здравствена легитимација бр. 39811, издадена од ЗСО — Урошевац на име Кадрија Азизи, Скопје. (4884)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на име Ѓорѓи В. Ѓоргиевски, Скопје. (4885)

Работна книшка бр. 1597, издадена од Куманово на име Цветан Јована Стоилковиќ, с. Лопате, Куманово. (5132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Катерина Томовска, Скопје. (4886)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсте Мицевски, Скопје. (4887)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Илиевски, Скопје. (4888)

Здравствена легитимација на име Биљана Десанова, ул. „Кочани“ бр 25, Битола. (4889)

Здравствена легитимација бр. 9999, издадена од ЗСО — Битола на име Станка Милева, ул. „13“ бр. 6а, Битола. (4890)

Здравствена легитимација бр. 18793, издадена од ЗСО — Гостивар на име Шукри Калгури, ул. „Балиндолска“ бр. 23, Гостивар. (4891)

Работна книшка бр. 655, издадена од Гостивар на име Калош Бекири, с. Србиново, Гостивар. (4892)

Здравствена легитимација бр. 208, издадена од КЗСО — Штип на име Тодора Бојачева, с. Три Чешми, Штип. (4893)

Здравствена легитимација на име Панза Петре Богдановска, с. Арачиново, Скопје. (4894)

Свидетелство бр. 54/54 за завршено основно училиште, издадено од Основното училиште „Вук Караџиќ“ — Куманово на име Слободан Ранка Мадик, с. Опаје, Куманово. (4895)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Станка Мамудовска, ул. „Доне Божинов“ бр 30, Куманово. (4896)

Здравствена легитимација бр. 6146, издадена од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Благоја Васков Давидовски, с. Дренак, Кр. Паланка. (4897)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Македонка Пер, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 63, Т. Велес. (4898)

Дозвола за носење на ловечка пушка на име Јован Митов Карабаков, с. Стојаково, Гевгелија.

Здравствена легитимација бр. 24364, издадена од КЗСО — Филијала — Неготино на име Милица Нацева, ул. „Никола Петров“ бр. 12, Неготино.

Свидетелство бр. 20 на име Вукашин Николовски, с. Челопек, Тетово. (4901)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Насуф Ханџиу, ул. „Б. Јованоски“ бр. 25, Гостивар. (4902)

Здравствена легитимација бр. 5781, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Вита Петруш Стоилова, с. Чешиново, Кочани. (4903)

3) да имаат висока стручна спрема во техничката (сообраќајна, машинска, градежна, електро-струка) или економска струка и најмалку 20 години работен стаж, од кои најмалку 5 години на раководни работни места во железничка служба.

Пријавите за конкурс треба да содржат куса биографија за досегашната работа и докази за стручна спрема и работен стаж.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на администрацијата на ЖТП — Скопје.

На избраниот кандидат, кој нема стан во Скопје, истиот ќе биде обезбеден.

Пријавите да се праќаат на адреса: Железничко транспортно претпријатие Скопје — за Конкурсна комисија за именување директор.

Продолжувањето на конкурсот трае 30 дена од денот кога ќе биде објавен во „Службениот лист СФРЈ“.

Кандидатите што своето учество во конкурсот го пријавиле во претходниот период на траењето на истиот, задржуваат право на избор под исти услови како и новопријавените кандидати. (1466)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор и преизбор на наставници и асистенти за следните предмети:

а) За по еден вонреден или редовен професор за следните предмети:

— Крупно сточарство;

— Лозарство; и

— Земјоделско сметководство.

б) За еден вонреден професор за предметот Хемија.

в) За по еден доцент или вонреден професор за следните предмети:

— Геодезија;

— Наводнување; и

— Агрохемија.

г) За еден асистент за предметот Обработка и познавање на тутунската сировина.

д) За преизбор на еден предавач за предметот Свињарство; и

ѓ) За преизбор на два асистента за предметот Хемија.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнуваат условите од член 130, 131 и 133 од Законот за високото школо во СР Македонија.

Крајниот рок за пријавување е 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во определениот рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

КОНКУРСИ

Конкурсна комисија за именување директор на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 29-XII-1965 година, објавува

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

за именување директор на Железничкото транспортно претпријатие Скопје, што е објавен во „Службениот лист СФРЈ“ бр. 43 од 22-IX-1965 година, „Службен весник СРМ“, „Политика“, „Нова Македонија“ и „Железничке новине“, Белград.

Кандидатите треба да исполнуваат една од следните групи услови:

1) да имаат завршено технички (сообраќајна, машинска, градежна, електро-струка) или економски факултет, положен стручен испит и работен стаж од најмалку 10 години, од кои најмалку 5 години на раководни работни места;

2) да имаат висока стручна спрема во една од гранките на железничката служба, со најмалку 21 година работен стаж во железничка служба;

Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија, потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата и дека може да се пријави на конкурсот, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (1443)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА ШИПТАРСКА И ТУРСКА НАРОДНОСТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ

Услови: Висока школска наобразба со најмалку пет години работен стаж во театарски или сродни културно-уметнички установи, од кои три години на раководни места;

Средно образование со најмалку десет години работен стаж во театарски или сродни културно-уметнички установи, од кои пет години на раководни работни места.

Предност имаат афирмирани културни, јавни и други работници со соодветно искуство.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Театарот.

Молба со куса биографија и потребните документи: диплома за завршено образование, потврди за работен стаж, се доставуваат до Театарот.

Конкурсот трае до 10 јануари 1966 год. (1439)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЦИН- СКИ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Лекар специјалист по гинекологија и акушерство — — — — — 1

Услови:

1. Завршен медицински факултет со положен специјалистички испит.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците при Медицинскиот центар — Куманово.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка се доставуваат до конкурсната комисија при Медицинскиот центар — Куманово.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1441)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место: ДИРЕКТОР на Заводот

УСЛОВИ:

1. Лекар специјалист по физикална медицина и рехабилитација и работно искуство во специјалноста;

2. Да поседува стручно-научни трудови од областа на физикалната медицина и рехабилитација.

Пријавите со приложената документација, како и кратка биографија, се поднесуваат до конкурсната комисија при Заводот за медицинска рехабилитација.

Конкурсот трае еден месец по неговото објавување. (1442)

Советот на работната заедница на Земјоделскиот испитателен институт „Методи Митевски“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за еден асистент по фитопатологија во Отсекот по заштита на растенијата.

Пријавите да се поднесуваат до Управата на Институтот со следните прилози: уверение за успех на факултетот, куса биографија, список на трудовите и по еден примерок од истите во колку со такви располага.

За горното работно место потребни се документи од членот 31 од Законот за јавните службеници.

Рок за пополнување на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето. (1438)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР ПРИ ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за именување Директор на Заводот

Покрај општите услови пропишани со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има висока школска спрема: Филозофски факултет (социологија, филозофија, педагогија), правен или економски факултет или висока школа за политички науки;

— да има најмалку пет години работно искуство, да има способности за организација на работата, како и познавање на проблематиката од областа на социјалната политика;

— да се бавел со стручно-научна работа од областа на општествените науки.

Личен доход според Правилникот за распределбата на личните доходи на Заводот.

Кон пријавата да се достави и кратка биографија, податоци за движење во службата и список на стручно-научните трудови.

Конкурсот ќе трае месец дена по неговото објавување.

Молбите да се доставуваат на адреса: ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА НА СРМ — СКОПЈЕ (пошт. фах 370) со назначување ЗА КОНКУРСНА КОМИСИЈА. (1483)

СОДРЖИНА

	Страна		
409. Указ за прогласување на Законот за водниот придонес во 1966 година — — —	1017	423. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување за 1966 година — — —	1022
410. Указ за прогласување на Законот за исплатување на привремена пензија односно инвалиднина на југословенски државјани врз основа на правата здобие кај странски носители на социјалното осигурување — — — — —	1017	424. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување за 1966 година — — — — —	1023
411. Указ за прогласување на Законот за измени и дополнувања на Законот за условите за обезбедување, користење и губење на заштитниот додаток на пензиите — — — — —	1018	425. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година — — — — —	1024
412. Указ за прогласување на Законот за измени и дополнувања на Законот за условите за обезбедување, користење и губење на заштитен додаток на пензиите — — — — —	1018	426. Одлука за стопата на придонесот за додаток на деца за 1966 година — — — — —	1026
413. Указ за прогласување на Законот за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравственото осигурување и за утврдување критериуми за височината на придонесот — — — — —	1019	427. Одлука за давање согласност на Одлуката за износот на придонесите за социјално осигурување на лицата осигурени за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест — — — — —	1026
414. Указ за прогласување на Законот за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување и за утврдување критериуми за височината на придонесот — — — — —	1019	428. Одлука за износот на придонесите за социјално осигурување на лица осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест — — — — —	1027
415. Указ за прогласување на Законот за продолжување важноста на Законот за определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 и во 1966 година — — — — —	1020	429. Решение за распишување дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	1027
416. Указ за прогласување на Законот за продолжување важноста на Законот за определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 и во 1966 год. — — — — —	1020	430. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	1027
417. Одлука за разрешување и избирање членови на одбори на Соборот — — — — —	1020	431. Одлука за определување на јавни патиишта од II и III ред — — — — —	1028
418. Одлука за образување и именување Републички штаб за цивилна заштита — — — — —	1021	432. Упатство за извршување на пописот на гробиштата и гробовите на борците — — — — —	1028
419. Одлука за избор на претседател на окружен суд — — — — —	1021	433. Одлука за височината на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија и инвалиднина за 1966 година — — — — —	1030
420. Одлука за определување состав на конкурсна комисија на ППТТ — Скопје — — — — —	1021	434. Одлука за височината на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1966 година — — — — —	1030
421. Одлука за разрешување од должноста заменик на Републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	1021	435. Одлука за делот на основниот и додатниот придонес на фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1966 година им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот — — — — —	1030
422. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година — — — — —	1022	436. Одлука за висината на средствата што во 1966 година задолжително ќе се издвојуваат за сигурносна и валоризациона резерва на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување — — — — —	1031
423. Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година — — — — —	1022	437. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на работниците во 1966 година — — — — —	1031
424. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година — — — — —	1022	438. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на работниците за 1966 година — — — — —	1032
425. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето, со зголемено траење и нама-		439. Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година — — — — —	1032
лувањето на старосната граница, за 1966 година — — — — —		440. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1966 година — — — — —	1033
		441. Конкурс за условите и начинот под кои Стопанската банка на СР Македонија ќе дава кредити на стопанските организации од Дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации — — — — —	1034